



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

2

Službeni vesnik SR

Makedonije

91001 Skopje
fah 51

H

Петок, 6 мај 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 20 динари. — Аконтација на претплатата за 1983 год. изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефон: Централa 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

313.

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА КОЈ ИЗДАВА ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 1983 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување сојузен орган на управата кој издава дозволи за извоз и увоз на стоки во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/83) во точка 3 зборовите: „30 април“ се заменуваат со зборовите: „31 мај“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 228
28 април 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

314.

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

Член 1

Во Правилникот за службената облека на работниците на органите на царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/82) во член 15 став 2, зборовите: „ја примил“ се заменуваат со зборовите: „стекнал право на“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. Д-3393/1
22 април 1983 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за царини,
Звонко Пошчиќ, с. р.

315.

Врз основа на член 15 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), во врска со одредбите на ред. бр. 1 до 11 на Одделот Статистика на пензиското и инвалидското осигурување од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година, која е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/82), со член 10 точка 9 и со член 15 точка 8 на Самоуправната спогодба за основањето, организацијата и работата на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/82), Советот на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ВО ОБЛАСТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД- СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Статистичките истражувања од интерес за целата земја во областа на пензиското и инвалидското осигурување ќе се спроведат во периодот од 1983 до 1985 година.

2. Со статистичките истражувања од точка 1 на ова решение ќе се соберат податоци за:

1) состојбата и просечниот број на осигуреници, според полот, дејностите и основот на осигурување; состојбата и движењето на бројот на осигурениците, а годишно и според класификацијата на дејноста;

2) состојбата и движењето на уживателите на правата по видовите на права и вкупниот број на исплатите;

3) приходите и расходите според класификацијата на финансиските податоци, со финансиските резултати. Расходите, по видовите (старосни пензии, инвалидски пензии, семејни пензии, заштитни додатоци и др.);

4) уживателите на пензии, по видовите на пензиите, полот, стажот и височината на пензијата;

5) уживателите на старосна и инвалидска пензија, според полот, годините на животот, стажот, износот на пензијата, а за инвалидски пензии — по дејноста и причината за инвалидноста: семејни — според видот на пензијата (вдовици, вдовици со деца, деца и сл.) височината на пензијата;

6) уживателите на пензии, според видот на пензијата, полот, износот на пензијата и бројот на годините на користењето на пензијата;

7) инвалидите на трудот што имаат право на рехабилитација (се наоѓаат или чекаат професионална рехабилитација), според причината на инвалидноста; инвалидите на трудот што чекаат вработување, според полот, годините на животот и степенот на стручната подготовка;

8) решавањето на барањата на осигурениците, по одделни видови права од пензиското и инвалидското осигурување;

9) состојбата на средствата и изворите на средства според класификацијата на финансиските податоци од СИЗ;

10) осигурениците според полот, годините на животот, основот на осигурувањето, стажот, учеството во НОБ, дејноста, личниот доход, бенефицираниот стаж на осигурување и др.;

11) уживателите на старосна и инвалидска пензија, според полот, годините на животот, периодот на остварување на правото, стажот, висината на пензијата; семејната пензија, според видот на пензии (вдовици, вдовици со деца и деца) и височината на пензијата; на уживателите на надомест за телесно оштетување според причината и степенот на телесното оштетување.

3. Статистичките истражувања од точка 1 на ова решение ќе се спроведат според единствената методологија на статистичките истражувања од интерес за целата земја во областа на пензиското и инвалидското осигурување, што ќе ја утврди Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија.

4. Во спроведувањето на статистичките истражувања од точка 1 на ова решение учествуваат: Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, самоуправните интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување и основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување.

5. Податоците собрани со статистичките истражувања од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1421/1

14 април 1983 година

Белград

Претседател
на Советот на Сојузот
на заедниците на пензиското
и инвалидското осигурување
на Југославија,
Руди Брегар, с. р.

316.

Врз основа на член 15 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), во врска со одредбите ред. бр. 1 до 9 од Одделот Статистика во областа на здравственото осигурување од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година, која е составен дел од Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/82) и член 10 точка 8 и член 14 точка 14 од Самоуправната спогодба за основање Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/82), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Статистичките истражувања од интерес за целата земја во областа на здравственото осигуру-

вање ќе се спроведуваат во периодот од 1983 до 1985 година.

2. Со статистичките истражувања од точка 1 на ова решение ќе се собираат податоци за:

1) просечниот број на осигурениците, според полот, дејноста и основот на осигурувањето;

2) југословенските државјани вработени во странство, членовите на нивните семејства што имаат живеалиште во Југославија, уживателите на странски пензии и членовите на нивните семејства што имаат живеалиште во Југославија;

3) случаите и деновите на привремена неспособност — спреченост за работи за првите 30 дена за кои надоместите на личниот доход паѓаат врз товар на средствата на организациите на здружен труд односно на работните заедници, според полот и основните причини за неспособноста — спреченоста за работа;

случаите и деновите на привремена неспособност — спреченост за работа за кои надоместите на личниот доход паѓаат врз товар на средствата на самоуправните интересни заедници, според полот и основните причини за неспособноста — спреченоста за работа;

4) случаите и деновите на привремена неспособност — спреченост за работа за првите 30 дена за кои надоместите на личниот доход паѓаат врз товар на средствата на организациите на здружен труд односно работните заедници, според полот, дејноста и основните причини за неспособноста — спреченоста за работа и за износот на исплатениот надомест;

случаите и деновите на привремена неспособност — спреченост за работа за кои надоместите на личниот доход паѓаат врз товар на средствата на самоуправните интересни заедници и врз товар на организациите, според полот дејноста и основните причини за неспособноста — спреченоста за работа и за износот на исплатениот надомест;

5) случаите и деновите на болничко лекување, бројот на издадените лекови и користењето на други права од здравственото осигурување на работниците и земјоделците;

6) поднесените барања за лекување, упатените осигуреници на болничко и амбулантно лекување по држави и групи на болестите, бројот на лекуваните според годините на возраст и занимањето;

7) приходите и расходите според класификацијата на финансиските податоци на СИЗ со финансискиот резултат; расходите по видот (здравствена заштита, надомести и помош, материјални расходи и друго);

8) годишно: вкупниот приход, вкупниот расход со финансиските резултати, а полугодишно — само за бројот и финансискиот резултат по заедниците;

9) состојбата на средствата и изворите на средства според класификацијата на финансиските податоци на СИЗ.

3. Статистичките истражувања од точка 1 на ова решение ќе се спроведат според единствена методологија на статистичките истражувања од интерес за целата земја во областа на здравственото осигурување што ќе ја утврди Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија.

4. Во спроведувањето на статистичките истражувања од точка 1 на ова решение учествуваат: Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија; републичките и покраинските заедници на здравственото осигурување и на здравството односно други организации овластени со републички односно покраински прописи: самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување и на здравството; основните заедници и единиците на самоуправните интерес-

ни заедници на здравственото осигурување и на здравството, а за спроведувањето на статистичките истражувања од точка 2 одредба под 4 став 1 од ова решение и организациите на здружен труд односно работните заедници.

5. Податоците собрани со статистичките истражувања од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1421/1
15 април 1983 година
Белград

Претседател
на Советот на Сојузот на
заедниците на
здравственото
осигурување и на
здравството на
Југославија,
Љубомир Лазик, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за метролошките услови за справи за мерење на течни горива, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/83, се поткраднале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СПРАВИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА

Во член 44 наместо зборовите: „волумени на гориво двојно помали од најмалиот волумен“, треба да стои: „волумени на гориво помали од двојно најмалиот волумен на мерењето“.

Во член 48 во одделот под е) на крајот, наместо точка и запирка треба да стои точка. Во одделот под ж) кој стапува став 2 наместо зборовите: „ж) на“ треба да стои: „На“, а во точка 4 наместо зборовите: „ВКУПНО ДИНАРИ“, треба да стои: „ВКУПНО ЛИТРИ“.

Од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Белград, 21 април 1983 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СУЛТАНАТ ОМАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СУЛТАНАТ ОМАН

I

Се отповикува:

Паун Шербановиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Султанат Оман со седиште во Кувајт.

II

Се назначува

инж. Петар Костиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Државата Кувајт, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Султанат Оман, со седиште во Кувајт.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 6
6 април 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— за долгогодишна револуционерна работа и особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за слобода и независност на земјата, како и за значаен придонес во изградбата на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Гаковиќ Николе др Спасоје;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Милошев Живана Спасоје;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Гоззе-Гучетиќ Антуна др Вуко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Личеноски Спиро Борислав, Мирица Мустафа Мухамед, Вујовиќ Крста Михаило;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Атанасковиќ Јована Витомир;

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а за исклучителен придонес во борбата за висока продуктивност на трудот и стопански напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

РО Рудник мрког угља Какањ;

— по повод триесетпетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во омасовувањето и развивањето на атлетскиот спорт и значаен придонес кон општиот развој на физичката култура

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Атлетски савез Босне и Херцеговине — Сарајево;

— по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во омасовувањето и развивањето на кошаркашкиот спорт и постигнати значајни успеси на дамашните и меѓународните натпревари
Кошаркашки савез Босне и Херцеговине — Сарајево;

— по повод триесетпетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во омасовувањето и развивањето на физичката култура и спортот и придонес во негувањето на традициите на народноослободителната борба

Савез организација физичке културе Босне и Херцеговине — Сарајево;

— по повод триесетпетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во ширењето, развивањето и унапредувањето на техничката култура

Савез организација за техничка култура — Народна техника Босне и Херцеговине — Сарајево;

— по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на братството и единството меѓу нашите народи и народности, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Основна школа „9. мај“ — Прњавор;

по повод триесетпетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во прикажувањето на филмови од домашната и светската кинематографија и придонес кон ширењето на унапредувањето на филмската култура

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО „Форум“ — ООУР „Сарајево-филм“ — Сарајево;

— по повод триесетпетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СОУР ГИК „Козара“ — Бања Лука — Граѓевинска радна организација „Плива“ — Јајце;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Савиќ Марка Војислав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Баќ Андрије Јосип; Ковачевиќ Симе Влајко, Макиќ Ѓорѓа Стојан, Радојчиќ Милана Веселин;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ѓукановиќ Ѓорѓа Перо; Мијатовиќ Митра Ристо;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бањац Мије Перо, Боровчанин Миће др. Драго, Иванишевиќ Васе Мијо, Марић Томе Бошко, Милановиќ Теше Мирко, Тодоровиќ Гавре Секула, Вуковиќ Данила Јован;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Тузовиќ Салиха Касим;

Од СР Хрватска

— по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-уметничкото и аматерското творештво меѓу работниците

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Радничко културно-уметничко друштво „Вијеанац“ — Славонска Пожега;

по повод триесетипетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-уметничкиот живот и придонес кон ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Културно-умјетничко друштво „Марцо Гарбин“ — Роџињ;

— по повод триесетипетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Граѓевинска радна организација „Радник“ — Крижевци;

— по повод педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечките животи, општествениот и приватниот имот, со што е направен придонес кон социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Доброволно ватрогасно друштво Двор — Двор на Уни;

— по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечките животи, општествениот и приватниот имот, со што е направен придонес кон социјалистичката изградба на земјата

Доброволно ватрогасно друштво Сштарије, Огулин;

— по повод стогодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечките животи, општествениот и приватниот имот, со што е направен придонес кон социјалистичката изградба на земјата

Доброволно ватрогасно друштво Врбовец;

— по повод триесетгодишнината од излегувањето, а за заслуги во развивањето и унапредувањето на педагошката теорија и практика, како и за придонес кон подигањето на стручни кадри „Живот и школа“ — Часопис за педагошка и културно-просветна питања — Осијек;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кроња Шиме Анте, Срзик Шимуна Нико;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Цвитановиќ Јосипа Мијо, Габелиќ Николе Андро, Југ Фрања Габријел, Лончар Боже Милош, Лудвигер Емила др Емил, Маџар Јанка Јосип, Муцало Ивана Томо, Поповиќ Филипа Милутин, Сорић Јеролима Анте, Стамболија Стојана Саво, Узук Ни-

коле Иван, Узур Ивана Мирко, Воларевиќ Раде Александар, Вујаковиќ Николе Стево, Вујаниќ Луке Басо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чемаловиќ Хакије Нарциса;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Чабрило Косте Милосав, Узур Николе Стево;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Баус Шиме Вјекослав, Чичко Петра Јосип, Чулић-Варга Изидора Зденка, Дабелиќ Николе Ђуро, Деканиќ Николе Звонко, Дујиќ Душана Лазо, Дујмиќ-Калајжиќ Стјепана Љубица, Џакуле Васе Цвијетин, Господетиќ Јуре Никола, Хан Адолфа Винко, Криштафор Владимира Владимир, Лалиќ Анте Иван, Петковиќ Ђуре Мирко, Поповиќ Јове др Бошко, Шигалиќ Еразма Казимир, Вострел Јосипа Едуард, Узур Николе Ђуро;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Базник Антона Франц, Бреко Јакова Зора, Дуданиќ Паве Славица;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Гармаз Јосипа Јуре;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Чемаловиќ Хакије Нарциса;

Од СР Словенија

— по повод дваесетипетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

„Искра“ индустрија аутоелектричних производа — ООУР фабрика бобина — Бовец;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Франко Антона Иван, Жен Јакоба Јака;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Похар Едварда др Едвард;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андројна Алојза др Вилко, Мартинчич Андреја Јоже, Мишич Ивана Иван, Нагоде Франца Игнац, Шинковец Ивана др Јанез, Вирант-Зајшек Станка Милојка, Зупанчич Антона Павле;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бац Андреја Конрад, Јаснич Антона Данте, Шток Јожета Ладислав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Строхсацк Јоже др Борис;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Шен Јожета Виктор;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Андрлич Алојза Франц;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Чурич-Сребрнич Јожефа Јавра;

Од СР Србија

— по повод стодваесетипет годишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развојот на читателството и унапредувањето на библиотекарската служба, како и за значаен придонес во ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Народна библиотека — Крушевац;

— по повод седумдесетипетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

„Српска фабрика стакла“ — индустрија стакла — Параќин;

— по повод стотетитриесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитувањето на младите генерации, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основна школа „АВНОЈ“ — Грљан, Зајечар;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Дуга“ индустрија боја и лакова — Белград;

— по повод триесетипетгодишнината од постоењето, а особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Граѓевинска радна организација „Хидроградња“ — Чачак;

— по повод педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси во развивањето на планинарско-скијачкиот спорт и придонес во негувањето на традициите на народноослободителната борба

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Планинарско-смучарски савез општине Ниш;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бојић Драгомира Милосав, Шћепановић Милије Милка, Тепавац Раде Илија, Вучковић Ника Марко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бараћ Раде Петар, Ђук Николе Илија, Динић Живојина Драгољуб, Јеленковић Крста Војислав, Јока Милована Игњатије, Кнежевић Бранислава Живорад, Лукић Ђуре Маринко, Милошевић Николе Ристо, Миловановић-Симић Новака Даница, Пешкић Радоја Добривоје, Спасојевић Благоја Небојша, Шилићан Вује Драган;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дугалић Светислава Бранка, Ђурић-Пуѓа Пантелија Даринка, Игњатовић Љубисава др Милан, Ковачевић Уроша Остоја, Латинчић Спасоја Ратко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Даус Антона Анка, Росић Александра др Крсто, Сикимић Бања Никола-посмртно, Трифуновић Чедомира др Владимир;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бјелица Николе Јагода, Цакић Стојана Стојадин, Ђорђевић Јаначка Милан, Глишковић Раденка Веле, Једнак Дмитра Лука, Лончар Стевана Вујо, Лукић Ристе Драгоје, Максимовић Илије Миле, Мартиновић Филипа Иво, Мирковић Станише Милан, Мусабеговић Смиала Јусуф, Перовић Саве Бајо, Петровић Милоша Ђурђан, Ризнић Велимира Миодраг, Томовић Радича Јован, Велимировић Вукашина Јанко, Зечевић Васе Петар;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ивановиќ-Радојчиќ Драгомира Бранка;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Ѓуриќ-Пуѓа Пантелије, Херљевик-Јагодиќ Јове Деса.

Бр. 108
2 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Петар Стамболиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и придонес во развивањето на научната и просветната соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Велика Британија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Phyllis Auty;

— за заслуги во развивањето на стопанската соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Велика Британија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

Joseph Alexander Kronsten.

Бр. 117
6 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Петар Стамболиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— по повод стодваесет и петгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги во негу-

вањето и развивањето на културно-просветните активности на југословенските иселеници, како и за значаен придонес во јакнењето на патриотизмот

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Славенско узајамно и добротворно друштво (Slavonic Illyric Mutual and Benevolent Society), од Сан Франциско.

Бр. 118
6 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
313. Одлука за измена на Одлуката за определување сојузен орган на управата кој издава дозволи за извоз и увоз на стоки во 1983 година — — — — —	493
314. Правилник за измена на Правилникот за службената облека на работниците на органите на царинската служба — —	493
315. Решение за спроведување на статистичките истражувања од интерес за целата земја во областа на пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	493
316. Решение за спроведување на статистичките истражувања од интрес за целата земја во областа на здравственото осигурување — — — — —	494
Исправка на Правилникот за метролошките услови за справи за мерење на течни горива — — — — —	495
Укази — — — — —	495
Одликувања — — — — —	495